

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Шабан Сејдији од с. Доброште, Теарце УП2 09-253/22 од 1 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1220 од 18 ноември 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1220 од 18 ноември 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Шабан Сејдији од с. Доброште, Теарце до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-253/22 од 1 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1220 од 18 ноември 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок на пумпа за наводнување на земјиште.

Според Електродистрибуција – во истата парцела веќе има реализиран приклучок.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 3 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-253/22 од 1 декември 2022 година со прилог:
 - Решение за одбивање
 - Копија од лична карта
 - Извод од план за УПС за с. Доброште, Теарце
 - Потврда дека КП 1040 по ИЛ бр. 188, КО Доброште има потреба од приклучок за пумпа за наводнување
 - Имотен лист бр. 188 за КП бр. 1040, КО Доброште
 - Барање за согласност за приклучување од 7 ноември 2022 година
2. Одговор на приговор од 29 декември 2022 година со прилог
 - Податоци за пад на напон во мрежата
 - Податоци за оптоварување на трафостаница
 - Слики

- GIS скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, во Барањето за согласност за приклучување е заокружено дека се бара приклучок за објект, но документацијата која е во прилог е за приклучок на пумпа за наводнување на земјиште.

Исто така, веќе има објект на парцелата.

Согласно член 20 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19 и 101/22) приклучувањето на дистрибутивната мрежа се одвива преку спроведување на следните три постапки:

- 1) барање за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа,
- 2) склучување на Договор за приклучување на дистрибутивната мрежа помеѓу корисникот на дистрибутивната мрежа и ОДС и
- 3) ставање под напон на приклучокот.

Согласно член 24 став (1) точка 1), за објекти за кои одобрение за градење не е издадено преку информацискиот систем е-одобрение за градење или за кои е издадено решение за утврдување на правен статус согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, барањето за согласност за приклучување на потрошувач на дистрибутивната мрежа се поднесува во писмена форма до ОДС, на образец БСП – 1.

Согласно став (3) точка 1) од истиот член, барањето за согласност за приклучување на производител на дистрибутивната мрежа, се поднесува во писмена форма до ОДС, на образец БСП–2.

Согласно став (6), образецот БСП – 1 особено содржи:

- 1) Општи податоци за корисникот
- 2) Причина поради која се поднесува образецот
- 3) Број на предвидени мерни места
- 4) Барана едновремена максимална моќност
- 5) Потребни останати документи кои треба корисникот да ги достави во прилог на образецот

Согласно член 35 став (1) точка 1), ОДС ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога во прилог на БСП 1, односно БСП 2, не е доставена комплетна документација согласно Член 24 од овие Мрежни правила.

Ако Барањето е за приклучок на објектот, потребно е да поднесе ново Барање и да достави соодветна документација за приклучок на објектот.

Имајќи го предвид горенаведеното како и фактот дека се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–253/22
12 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски